



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО





iLearn

- **Announcements/Соопштенија** е всушност посебен форум за општи вести и објави во кој само наставникот има привилегии да објавува.
- Студентите во овој вид на форум нема да можат да учествуваат во дискусија.
- Во овој ресурс се запишани сите студенти кои го слушаат предметот и може да се искористи за да се испрати некакво соопштение до студентите, на пример:
 - информации за колоквиум/испит
 - резултати

Announcements/ Соопштенија

Испраќање кратки соопштенија

1. Кликнете на **Announcements**
2. За да додадете ново соопштение, кликнете на опцијата **Add a new topic**



Испраќање кратки соопштенија

- Во дополнителното мени потребно е да ги пополните следните полиња:
 - Subject** – наслов, односно краток опис на пораката
 - Message** – пораката која сакате да ја испратите до студентите
- Откако ја внесовте пораката кликнете на копчето **Post to forum**
- Напомена:** Пораката ќе биде достапна откако ќе изминат 30 минути, во тој период можете да го менувате соопштението.

Ilearn English (en) Stefan Marincheski

Announcements

General news and announcements

Add a new topic

Subject ⓘ



Message ⓘ

Post to forum Cancel Advanced

There are required fields in this form marked ⓘ .

Испраќање кратки соопштенија со датотека

1. Кликнете на **Announcements**
2. Потоа одберете **Add a new topic**
3. Во дополнителното мени одберете **Advanced**






Испраќање кратки соопштенија со датотека

- Во дополнителното мени потребно е да ги пополните следните полиња:
 - Subject** – наслов, односно краток опис на пораката
 - Message** – пораката која сакате да ја испратите до студентите
 - Attachment** – датотеката која сакате да ја испратите
- Доколку сакате пораката да биде објавена веднаш, кликнете на опцијата „Send forum post notifications with no editing-time delay”
- Откако ја завршивте со пишување на пораката кликнете **Post to forum**

The screenshot shows a web form for creating a new discussion topic. The form is titled "Your new discussion topic" and is part of a system called "Ilearn". The user is logged in as "Stefan Marincheski". The form has three main sections: "Subject", "Message", and "Attachment". The "Subject" field is a text input with a red border and a red exclamation mark icon, indicating it is required. Below it, the text "- Required" is visible. The "Message" field is a rich text editor with a toolbar containing icons for bold, italic, list, link, and other formatting options. Below the message field, there is a "Required" label. The "Attachment" section has a file upload area with a blue arrow pointing down and the text "You can drag and drop files here to add them." Above the file upload area, it says "Maximum file size: Unlimited, maximum number of files: 1". There are three checkboxes: "Discussion subscription" (checked), "Pinned" (unchecked), and "Send forum post notifications with no editing-time delay" (unchecked). At the bottom, there is a "Display period" label.

Измени на веќе објавено соопштение

1. Кликнете на **Announcements**
2. Кликнете на соопштението на кое сакате да направите промени
3. Откако ќе го отворите соопштението одберете **Edit** и внесете ја промената која сакате да ја направите.



Измени на веќе објавено соопштение

1. Откако ќе ги направите сите промени кликнете **Save changes**
2. **Напомена:** Доколку правите промена, а веќе се поминати 30 минути откако е прв пат објавено соопштението, можно е студентите да не бидат известени за промената која е направена. Па можеби во овој случај ќе биде подобро да се направи ново соопштение.

Announcements

General news and announcements ▶ Expand all

▼ Your new discussion topic

Subject !

Message !

Rich text editor toolbar: Bold, Italic, Underline, Bulleted list, Numbered list, Indent, Outdent, Link, Unlink, Undo, Redo, Emoticon, Image, Video, Audio, Embed, H-P.

Message content: Почитувани студенти,
Ниту еден од кандидатите не го положи испитот.

Discussion subscription ?

Attachment ? Maximum file size: Unlimited, maximum number of files: 1

Files

Drop zone: You can drag and drop files here to add them.

Pinned ?



Display period

Tags


There are required fields in this form marked !.

Одговор на веќе објавено соопштение

1. Кликнете на **Announcements**
2. Кликнете на соопштението на кое сакате да додадете одговор
3. Откако ќе го отворите соопштението одберете **Reply**.



Discussion	Started by	Last post ↓	Replies
☆ Резултати за колоквиум	Stefan Marinceski 2 Sep 2021	Stefan Marinceski 2 Sep 2021	0



Announcements
Резултати за колоквиум

Display replies in nested form | Move this discussion to ... | Move


Резултати за колоквиум
by Stefan Marinceski - Thursday, 2 September 2021, 11:07 AM

Почитувани студенти,
Ниту еден од кандидатите не го положи испитот.

Permalink | Edit | Delete | Reply


Одговор на веќе објавено соопштение

1. Во полето кое ви се отвори внесете го одговорот
2. Одберете **Post to forum** и вашиот одговор ќе биде внесен и испратен за 30 минути до студентите



Announcements
Резултати за колоквиум ⚙ Settings

Display replies in nested form ↕ Move this discussion to ... ↕ Move

 **Резултати за колоквиум**
by Stefan Marinceski - Thursday, 2 September 2021, 11:07 AM

Почитувани студенти,
Ниту еден од кандидатите не го положи испитот.

[Permalink](#) [Edit](#) [Delete](#) [Reply](#)

Увидот е закажан на 03.9.2021 во 15:00 часот.

Post to forum Cancel Reply privately Advanced

За оние кои ги интересира повеќе

- Доколку имате желба да дознаете повеќе за делот со соштенија кликнете на следните линкови:
 - [Announcements forum](#)
 - [Forum settings](#)
 - [Using Forum](#)